

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 197

30 октомври 2018, вторник

година LXXIV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                                                                                          | Стр. |                                                                                                                                                                                                                              | Стр. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3573. Одлука од Претседателот на Република Македонија.....                                                                                                                                                                               | 3    | 3578. Одлука за продажба на деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.....                             | 6    |
| 3574. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Општина Крушево.....                                                                                                                                          | 3    | 3579. Одлука за продажба на движни ствари.....                                                                                                                                                                               | 6    |
| 3575. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија.....                                                                                                      | 3    | 3580. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....                | 7    |
| 3576. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за градежништво, производство и трговија БЕТОН ГРУП - МИМ ДООЕЛ Кавадарци на локалитетот „Лаката“, Општина Демир Капија..... | 3    | 3581. Одлука за намалување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – травертин на локалитетот „Матка“, Општина Сарај на Друштвото за производство, трговија и услуги СУБЛАЈМ СТОН увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп..... | 7    |
| 3577. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за транспорт, трговија и услуги Кико Тер ДООЕЛ с.Мокриево, Ново Село на локалитетот „с.Доброшинци“, Општина Васицево.....    | 4    |                                                                                                                                                                                                                              |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Стр. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Стр. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3582. <b>Одлука</b> за избор на овластен ревизор за ревизија на годишните сметки и финансиските извештаи за 2018 и за 2019 година на АД „Електрани на Македонија“, во државна сопственост, Скопје.....                                                                                                                                                              | 8    | 3591. <b>Програма</b> за дополнување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2018 година.....                                                                                                                                                                                                                                                    | 13   |
| 3583. <b>Одлука</b> за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....                                                                                                                                                | 8    | 3592. <b>Програма</b> за дополнување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица за 2018 година.....                                                                                                                                                                                                                          | 14   |
| 3584. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје.....                                                                                                                                                                                                     | 9    | 3593. <b>Правилник</b> за начинот на утврдување на релевантноста на податоците собрани и обработени со извршувањето на наредбата за спроведување на мерките за следење на комуникациите заради заштита на интересите на безбедноста и одбраната на државата и начинот на нивно ништење.....                                                                                                | 14   |
| 3585. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Гевгелија.....                                                                                                                                                                                                        | 9    | 3594. <b>Решение</b> за престанок на службата на нотарот.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17   |
| 3586. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Куманово.....                                                                                                                                                                                                         | 10   | 3595. <b>Правилник</b> за дополнување на Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото и потребната документација за остварување и користење на правото на социјална парична помош.....                                                                                                | 17   |
| 3587. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница „Д-р Ферид Мурад“ – Гостивар.....                                                                                                                                                                                                    | 10   | 3596. <b>Решение</b> за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија..... | 18   |
| 3588. <b>Одлука</b> за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за пристапен пат и поставување на 10(20)кв вод за приклучување на машинска зграда на МХЕЦ Габровска река со реф. бр.103 КО Првце и КО Одри вон-г.р., Општина Теарце..... | 10   | 3597. <b>Решение</b> за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Кралството Шведска.....                                                                                                                                                         | 18   |
| 3589. <b>Одлука</b> за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....                                                                                                                                                                                                                                      | 11   | <b>Огласен дел</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-44 |
| 3590. <b>Одлука</b> за укинување на увозната давачка - царинската стапка за замрзнато свинско месо и свинско сало исчиштено од месо и живинско сало, неистопени или поинаку издвоени, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени.....                                                                                                      | 13   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**

3573.

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија ја донесувам следната

**О Д Л У К А****I****На СОЈУЗОТ НА ИЗВИДНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА**

му се доделува признанието

**ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

по повод 65 години од основањето, како самостојно здружение на граѓани за деца и млади, а особено за исклучителниот придонес за развојот на младите луѓе во Република Македонија преку промовирање на извидничките вредности и принципи.

**II**

Оваа одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1114/1  
17 октомври 2018 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов, с.р.**

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
3574.**

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2018 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КРУШЕВО****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија му престанува користењето на следните движни ствари:

| Реден број | Назив на движна ствар          | Тип (модел)   | Количина (парче) |
|------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| 1.         | Дрвен патоказ - 80 см x 20 см  | една стрелка  | 105              |
| 2.         | Дрвен патоказ - 100 см x 20 см | две стрелки   | 155              |
| 3.         | Дрвен столб - 150 см           | краток        | 190              |
| 4.         | Дрвен столб - 300 см           | долг со фалц  | 40               |
| 5.         | Даска за кров - 180 см         | пречник 15 см | 70               |
| 6.         | Даска нути федер - 150 см      | пречник 10 см | 190              |

**Член 2**

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на општина Крушево.

**Член 3**

Директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на општина Крушево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8728/1  
22 октомври 2018 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3575.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2018 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија и тоа премер на објект бр.1 кој се наоѓа на Бул. „Илинден“ бб, во Скопје, на КП бр.2026, КО Карпош.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8814/1  
22 октомври 2018 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3576.

Врз основа на член 43 став (14) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2018 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА БЕТОН ГРУП - МИМ ДООЕЛ КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЛАКАТА“, ОПШТИНА ДЕМИРКАПИЈА**

1. На Друштвото за градежништво, производство и трговија БЕТОН ГРУП - МИМ ДООЕЛ Кавадарци се доделува концесија за експлоатација на минерална су-

ровина – песок и чакал на локалитетот „Лаката“, Општина Демир Капија, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

| Точка | Координата<br>Y | Координата<br>X |
|-------|-----------------|-----------------|
| T-1   | 7600638         | 4587135         |
| T-2   | 7600652         | 4587123         |
| T-3   | 7600671         | 4587113         |
| T-4   | 7600700         | 4587101         |
| T-5   | 76600711        | 4587092         |
| T-6   | 7600720         | 4587085         |
| T-7   | 7600630         | 4587037         |
| T-8   | 7600602         | 4587012         |
| T-9   | 7600588         | 4587000         |
| T-10  | 7600562         | 4586971         |
| T-11  | 7600509         | 4587003         |
| T-12  | 7600549         | 4587054         |
| T-13  | 7600594         | 4587109         |
| T-14  | 7600599         | 4587103         |

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P = 0.013794 \text{ km}^2$ .

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8824/1  
22 октомври 2018 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3577.

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2018 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ КИКО ТЕР ДООЕЛ С.МОКРИЕВО, НОВО СЕЛО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ДОБРОШИНЦИ“, ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

1. На Друштвото за транспорт, трговија и услуги Кико Тер ДООЕЛ с.Мокриево, Ново Село се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „с.Доброшинци“, Општина Василево, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

| Точка | Координата<br>Y | Координата<br>X |
|-------|-----------------|-----------------|
| T-1   | 7639106         | 4599567         |
| T-2   | 7639141         | 4599563         |
| T-3   | 7639169         | 4599571         |
| T-4   | 7639191         | 4599570         |
| T-5   | 7639222         | 4599567         |
| T-6   | 7639242         | 4599563         |
| T-7   | 7639210         | 4599654         |
| T-8   | 7639190         | 4599661         |
| T-9   | 7639158         | 4599673         |
| T-10  | 7639145         | 4599679         |
| T-11  | 7639137         | 4599687         |
| T-12  | 7639125         | 4599700         |
| T-13  | 7639116         | 4599709         |
| T-14  | 7639109         | 4599721         |
| T-15  | 7639098         | 4599751         |

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| T-16 | 7639083 | 4599767 |
| T-17 | 7639066 | 4599793 |
| T-18 | 7639054 | 4599831 |
| T-19 | 7639053 | 4599856 |
| T-20 | 7639062 | 4599897 |
| T-21 | 7639059 | 4599924 |
| T-22 | 7639052 | 4599928 |
| T-23 | 7639056 | 4599948 |
| T-24 | 7639059 | 4599959 |
| T-25 | 7639074 | 4600005 |
| T-26 | 7639066 | 4600024 |

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| T-27 | 7639065 | 4600043 |
| T-28 | 7639067 | 4600054 |
| T-29 | 7639069 | 4600056 |
| T-30 | 7639065 | 4600061 |
| T-31 | 7639060 | 4600066 |
| T-32 | 7639061 | 4600092 |
| T-33 | 7639070 | 4600156 |
| T-34 | 7639030 | 4600352 |
| T-35 | 7639022 | 4600360 |
| T-36 | 7639015 | 4600372 |
| T-37 | 7639007 | 4600389 |
| T-38 | 7638997 | 4600420 |

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| T-39 | 7638997 | 4600425 |
| T-40 | 7638969 | 4600445 |
| T-41 | 7639020 | 4600000 |
| T-42 | 7639028 | 4599799 |
| T-43 | 7639046 | 4599775 |
| T-44 | 7639054 | 4599764 |
| T-45 | 7639075 | 4599738 |
| T-46 | 7639083 | 4599718 |
| T-47 | 7639091 | 4599699 |
| T-48 | 7639066 | 4599695 |
| T-49 | 7639072 | 4599593 |
| T-50 | 7639110 | 4599583 |

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P=0,049598 \text{ km}^2$ .

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8827/1                      Претседател на Владата  
22 октомври 2018 година      на Република Македонија,  
Скопје                              **Зоран Заев, с.р.**

3578.

Врз основа на член 4 став (3) од Законот за продажба и давање под закуп на деловни згради и деловни простории на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 13/13, 69/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16, 106/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2018 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО КОЈ**  
**СТОПАНИСУВА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО**  
**ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАН-**  
**БЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД**  
**ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ**

## Член 1

Да се изврши продажба на недвижни ствари – деловен простор со кој стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, кој се наоѓа на:

| Реден број | Улицан број    | Влез | Кат | Број | Наим на зграда и други објекти | Виз | Површина (м <sup>2</sup> ) | Имотен лист | Катастарска парцела | Катастарска општина | Вкупна почетна цена (Проценета пазарна вредност во евра, се определува во денарска противвредност пресметана по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на продажбата) |
|------------|----------------|------|-----|------|--------------------------------|-----|----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Курчиска бр.7  | 1    | ПР  | /    | Б1-1                           |     | 20                         | 111331      | 9166                | КО Центар 1         | 9.365,00                                                                                                                                                                                       |
| 2          | Курчиска бр.13 | 1    | ПР  | 1    |                                |     | 183                        | 53784       | 9170                | КО Центар 1         | 42.785,00                                                                                                                                                                                      |

## Член 2

Се овластува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје да ја води постапката за јавно наддавање и да склучи договор за продажба на деловниот простор.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8849/1                      Претседател на Владата  
22 октомври 2018 година      на Република Македонија,  
Скопје                              **Зоран Заев, с.р.**

3579.

Врз основа на членот 47 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2018 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ**

## Член 1

Да се изврши продажба на движните ствари - патнички моторни возила, сопственост на Република Македонија, чиј корисник е Министерството за животна средина и просторно планирање и тоа:

- Патничко моторно возило:
  - марка ПЕЖО 307-Б
  - број на шасија VF33ENFUB82754511
  - број на мотор 10FX3U1731109
  - регистарски број SK-091-MF
  - година на производство 2002
  - работна зафатнина на моторот 1587 см3
  - сила на моторот 80kw/ks и
  - боја на каросеријата бела-01
  - Единечна проценета вредност на возилото: 24.500,00 денари
- Патничко моторно возило:
  - марка ФОРД ЕКСПЛОРЕР
  - број на шасија 1FMZU72X9YUB27442
  - број на мотор SK27442/00
  - регистарски број SK-181 KV

- година на производство 2000
- работна зафатнина на моторот 3998 см<sup>3</sup>
- сила на моторот 121 kw/ks и
- боја на каросеријата бела-01
- Единечна проценета вредност на возилото:

58.500,00 денари

3. Патничко моторно возило:
  - марка Ландровер ЛД 110 Дефендер
  - број на шасија SALLDHF881A603573
  - број на мотор 92818A
  - регистарски број SK-771 OM
  - година на производство 2002
  - работна зафатнина на моторот 2495 см<sup>3</sup>
  - сила на моторот 90kw/ks и
  - боја на каросеријата бела-01
  - Единечна проценета вредност на возилото:

46.700,00 денари

4. Патничко моторно возило:
  - марка ФОРД ФОКУС Амбиент 1.4 КАТ
  - број на шасија WF0AXXWPDAYA177100
  - број на мотор YA77100
  - регистарски број SK-398-VU
  - година на производство 2000
  - работна зафатнина на моторот 1388см<sup>3</sup>
  - сила на моторот 55kw/ks и
  - боја на каросеријата темно црвена -77
  - Единечна проценета вредност на возилото:

30.200,00 денари.

#### Член 2

Продажбата на секое возило од член 1 на оваа одлука ќе се изврши поединечно по пат на јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно – правни работи, со проценета вредност за секое возило поединечно наведена во член 1 од оваа одлука утврдена согласно процената број СВ V - 33/18 од 17.4.2018 година од Бирото за судски вешатчења, која преставува почетна цена за електронското јавно наддавање.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: [www.e-aukcii.finance.gov.mk](http://www.e-aukcii.finance.gov.mk)

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|                                                    |                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Бр. 44-8948/1<br>22 октомври 2018 година<br>Скопје | Претседател на Владата<br>на Република Македонија,<br><b>Зоран Заев, с.р.</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

#### 3580.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2018 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД**

#### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавната установа –Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари – опрема кои немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката бр.02-580/1 од 20.09.2018 година, донесена од Управниот одбор на Јавната установа – Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

|                                                    |                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Бр. 44-8966/1<br>22 октомври 2018 година<br>Скопје | Претседател на Владата<br>на Република Македонија,<br><b>Зоран Заев, с.р.</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

#### 3581.

Врз основа на член 29-б став (7) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2018 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТРАВЕРТИН НА ЛОКАЛИТЕТОТ „МАТКА“, ОПШТИНА САРАЈ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ СУБЛАЈМ СТОН УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ ПРИЛЕП**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги СУБЛАЈМ СТОН увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп му се намалува концесијата за експлоатација на минерална су-

ровина – травертин на локалитетот „Матка“, Општина Сарај, со површина на простор за намалување на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

| Точка | Координата<br>Y | Координата<br>X |
|-------|-----------------|-----------------|
| T-1   | 7524457         | 4648042         |
| T-2   | 7523782         | 4647526         |
| T-3   | 7523578         | 4647294         |
| T-4   | 7523535         | 4647213         |
| T-5   | 7523416         | 4647109         |
| T-6   | 7523104         | 4646753         |
| T-7   | 7522988         | 4646538         |
| T-8   | 7522920         | 4646291         |
| T-9   | 7522478         | 4646000         |
| T-10  | 7522523         | 4646000         |
| T-11  | 7522942         | 4646276         |
| T-12  | 7523011         | 4646528         |
| T-13  | 7523125         | 4646739         |
| T-14  | 7523434         | 4647091         |
| T-15  | 7523555         | 4647197         |
| T-16  | 7523599         | 4647280         |
| T-17  | 7523799         | 4647508         |
| T-18  | 7524475         | 4648024         |

2. Површината на просторот на намалувањето на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува  $P = 0.072292 \text{ km}^2$ .

3. Времетраењето за намалувањето на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука е до 25.7.2044 година.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука по намалувањето на просторот се определува со анекс на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина-травертин на локалитетот „Матка“, Општина Сарај бр.24-3743/1 од 25.7.2014 година (во понатамошниот текст: анекс на Договорот) во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Како почеток на важење на намалувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишувањето на анекс на Договорот.

6. Во име на Владата на Република Македонија, анексот на Договорот ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8977/1  
22 октомври 2018 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**3582.**

Врз основа на член 383 став (1) точка 8) и член 479 став (2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана на 22.10.2018 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 И ЗА 2019 ГОДИНА НА АД „ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА“, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на годишните сметки и финансиските извештаи за 2018 и за 2019 година на АД „Електрани на Македонија“, во државна сопственост, Скопје, се избира Друштвото за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, врз основа на спроведена постапка по јавна набавка бр.01-102/2018 со прибирање понуди со електронска аукција за вршење ревизорска услуга за економско-финансиска ревизија на годишната пресметка за 2018 и за 2019 година, согласно Одлуката за избор на најповолна понуда бр.11-201/4 од 21.8.2018 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9010/1  
22 октомври 2018 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**3583.**

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2018 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПЕРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

#### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и



уништување на отпад на движни ствари - опрема кои немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Извештајот на Централната комисија за попис на средствата изворите на средствата, побарувањата и обврските во Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија за 2017 година, бр.02-108/17 од 08.02.2018 година и Одлуката за усвојување на Извештајот за пописот за 2017 година, број 02-108/18, од 15.02.2018 година, донесена од директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9035/1                      Претседател на Владата  
22 октомври 2018 година    на Република Македонија,  
Скопје                              **Зоран Заев, с.р.**

**3584.**

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2018 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ**

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движна ствар – патничко моторно возило марка Фиат Типо, број на шасија ZFA3560000-6K87542, број на мотор 4139963, тип на мотор 843A1000, година на производство 2018, сила на моторот 70 kW, работна зафатнина на моторот 1386 cm<sup>3</sup> и боја на каросеријата Бела/01, со регистарска ознака SK-0985-AS.

#### Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје.

#### Член 3

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9151/1                      Претседател на Владата  
22 октомври 2018 година    на Република Македонија,  
Скопје                              **Зоран Заев, с.р.**

**3585.**

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2018 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГЕВГЕЛИЈА**

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движна ствар – патничко моторно возило марка Фиат Типо, број на шасија ZFA35600006K-87537, број на мотор 4141627, тип на мотор 843A1000, година на производство 2018, сила на моторот 70 kW, работна зафатнина на моторот 1386 cm<sup>3</sup> и боја на каросеријата Бела/01 со регистарска ознака SK-0984-AS.

#### Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Гевгелија.

#### Член 3

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Гевгелија, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9152/1                      Претседател на Владата  
22 октомври 2018 година    на Република Македонија,  
Скопје                              **Зоран Заев, с.р.**

**3586.**

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2018 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - КУМАНОВО

##### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движна ствар – патничко моторно возило марка Фиат Типо, број на шасија ZFA35600006H91960, број на мотор 4129299, тип на мотор 843A1000, година на производство 2017, сила на моторот 70 kW, работна зафатнина на мотор 1386 cm<sup>3</sup> и боја на каросеријата Бела/01, со регистарска ознака SK-0986-AS.

##### Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Куманово.

##### Член 3

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа -Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

##### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9153/1                      Претседател на Владата  
22 октомври 2018 година      на Република Македонија,  
Скопје                              **Зоран Заев, с.р.**

**3587.**

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2018 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА „Д-Р ФЕРИД МУРАД“ – ГОСТИВАР

##### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово му престанува користењето на движната ствар и тоа:

| Ред. бр. | Назив на движната ствар | Производител | Модел          | Единица мерка | Кол. |
|----------|-------------------------|--------------|----------------|---------------|------|
| 1        | Респиратор              | Магнамед     | Flexi Mag Plus | парче         | 1    |

##### Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница „Д-р Ферид Мурад“ – Гостивар.

##### Член 3

Директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница „Д-р Ферид Мурад“ - Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските на движната ствар од член 1 од оваа одлука.

##### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9158/1  
22 октомври 2018 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**3588.**

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 22.10.2018 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА ПРИСТАПЕН ПАТ И ПОСТАВУВАЊЕ НА 10(20)КВ ВОД ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА МАШИНСКА ЗГРАДА НА МХЕЦ ГАБРОВСКА РЕКА СО РЕФ.БР.103 КО ПРВЦЕ И КО ОДРИ ВОН-Г.Р., ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

##### Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска инфраструктурна градба за пристапен пат и поставување на 10(20)кв вод за приклучување на машинска зграда на МХЕЦ Габровска река со реф.бр.103 КО Првце и КО Одри вон –г.р., општина Теарце.

## Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 2437 м<sup>2</sup>, ги има следните катастарски индикации:

| Катастарска<br>парцела бр.                        | Катастарска<br>општина | Викано<br>место | Катастарска<br>култура | Катастарска<br>класа |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| 240-дел                                           | Првце                  | Дуб             | нива                   | 7                    |
| 1550-дел                                          | Одри вон-г.р.          | Странчинја      | камењар                | 0                    |
| 1559/2-дел                                        | Одри вон-г.р.          | Д.Пут           | ливада                 | 6                    |
| 1853/1-дел                                        | Одри вон-г.р.          | Бијалица        | камењар                | 0                    |
| 1549-дел                                          | Одри вон-г.р.          | Странчинја      | ливада                 | 5                    |
| 1856-дел                                          | Одри вон-г.р.          | Бијалица        | ливада                 | 5                    |
| 1872-дел                                          | Одри вон-г.р.          | Бијалица        | ливада                 | 5                    |
| 1541-дел                                          | Одри вон-г.р.          | Странчина       | пасиште                | 8                    |
| 1874-дел                                          | Одри вон-г.р.          | Бијонца         | камењар                | 0                    |
| 1873-дел                                          | Одри вон-г.р.          | Бијонца         | камењар                | 0                    |
| Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: |                        |                 | 10608м <sup>2</sup>    |                      |

### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9544/1  
22 октомври 2018 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**3589.**

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2018 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ  
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО  
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Трговското друштво за земјоделие и лозарство М-Шест аграр ДООЕЛ Скопје за земјоделско земјиште под долгогодишни лозови насад со вкупна површина од 1289481м<sup>2</sup> на КПбр.15365, место викано Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, со површина од 29464м<sup>2</sup>, КПбр.15366, место викано Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, со површина од 567м<sup>2</sup>, КПбр.15367, место викано Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, со површина од 11134м<sup>2</sup>, КПбр.15368, место викано Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, со површина од 708м<sup>2</sup>, КПбр.15369, место викано Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, со површина од 9192м<sup>2</sup>, КПбр.15370, место викано Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, со површина од 592м<sup>2</sup>, КПбр.15371, место викано Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, со површина од 7210м<sup>2</sup>, КПбр.15372, место викано Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, со површина од 793м<sup>2</sup>, КПбр.15373, место викано Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2, со површина од 6371м<sup>2</sup>, КПбр.15374, место викано Лаки, катастарска култура лозје, катастарска класа 2,

[illegible]

[illegible]

со површина од 504м2, КПбр.15456-дел, место викано Плоча, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со површина од 646м2, КПбр.15457/1-дел, место викано Плоча, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со површина од 544142м2, КПбр.15458/1-дел, место викано Плоча, катастарска култура лозје, катастарска класа 5, со површина од 2135м2, КПбр.15482-дел, место викано Плоча, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со површина од 475м2, КПбр.15483-дел, место викано Плоча, катастарска култура лозје, катастарска класа 5, со површина од 7270м2, КПбр.15484-дел, место викано Плоча, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со површина од 397м2, КПбр.15485, место викано Плоча, катастарска култура лозје, катастарска класа 5, со површина од 5655м2, КПбр.15486/1, место викано Плоча, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со површина од 1788м2, КПбр.15487, место викано Плоча, катастарска култура лозје, катастарска класа 5, со површина од 9504м2, КПбр.15488, место викано Плоча, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со површина од 516м2, КПбр.15489, место викано Плоча, катастарска култура лозје, катастарска класа 5, со површина од 9921м2, КПбр.15490, место викано Плоча, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со површина од 625м2, КПбр.15491/1, место викано Плоча, катастарска култура лозје, катастарска класа 5, со површина од 5775м2, КПбр.15492/1, место викано Плоча, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со површина од 2718м2, КПбр.15493, место викано Плоча, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со површина од 1258м2, КПбр.15520, место викано Плоча, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со површина од 280м2 и КПбр.15617, место викано Плоча, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со површина од 1952м2, запишани на Имотен лист бр.30152 за КО Велес; КПбр.15517-дел, место викано Плоча, катастарска култура нива, катастарска класа 5, со површина од 34812м2, запишана на Имотен лист бр.30821 за КО Велес; КПбр.15327, место викано Бабуна, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со површина од 6986м2, запишана на Имотен лист бр.28610 за КО Велес; КПбр.15415-дел, место викано Бабуна, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со површина од 29798м2, запишана на Имотен лист бр.25398 за КО Велес и КПбр.15447/2, место викано Бабуна, катастарска култура друго природно земјоделско земјиште, катастарска класа /, со површина од 2690м2, запишана на Имотен лист бр.34995 за КО Велес.

## Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

### Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува за период од 17 години сметано од денот на влегувањето во сила на овој договор.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9639/1  
22 октомври 2018 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3590.

Врз основа на член 19 став (7) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2018 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА- ЦА-  
РИНСКАТА СТАПКА ЗА ЗАМРЗНАТО СВИНСКО  
МЕСО И СВИНСКО САЛО ИСЧИСТЕНО ОД  
МЕСО И ЖИВИНСКО САЛО, НЕИСТОПЕНИ  
ИЛИ ПОИНАКУ ИЗДВОЕНИ, СВЕЖИ, РАЗЛА-  
ДЕНИ, ЗАМРЗНАТИ, СОЛЕНИ, ВО САЛАМУРА,  
СУШЕНИ ИЛИ ЧАДЕНИ**

**Член 1**

Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување на увозните давачки-царинската стапка при увоз на следните стоки во следните количини:

| Тарифна<br>ознака | Наименование                                                                                                                                                           | Количина<br>во кг |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0203              | Месо свинско                                                                                                                                                           |                   |
|                   | -Замрзнато:                                                                                                                                                            |                   |
| 0203 22           | --Бутови (шунки), плешки и пар-<br>чиња од нив, со коски:                                                                                                              |                   |
|                   | ---Од домашни свињи:                                                                                                                                                   |                   |
| 0203 22 11 00     | ----Бутови (шунки) и парчиња од<br>нив                                                                                                                                 | 131.500           |
| 0203 22 19 00     | ----Плешки и парчиња од нив                                                                                                                                            | 61.750            |
| 0203 22 90 00     | ---Други                                                                                                                                                               |                   |
| 0203 29           | --Друго:                                                                                                                                                               |                   |
| 0203 29 11 00     | ---Предни делови и парчиња од<br>нив                                                                                                                                   | 36.250            |
| 0203 29 13 00     | ---Грб и парчиња од него, со<br>коски                                                                                                                                  | 197.000           |
| 0203 29 15 00     | ---Гради со потрбушина (пот-<br>рбушина) и парчиња од нив                                                                                                              | 201.000           |
|                   | ---Друго:                                                                                                                                                              |                   |
| 0203 29 55 00     | ----Без коски                                                                                                                                                          | 1.350.000         |
| 0203 29 59 00     | ----Друго                                                                                                                                                              | 486.750           |
| 0203 29 90 00     | ---Друго                                                                                                                                                               | 137.500           |
| 0209              | Свинско сало, исчищено од<br>месо и живинско сало, неистопе-<br>ни или поинаку издвоени,<br>свежи, разладени, замрзнати,<br>солени, во саламура, сушени или<br>чадени: |                   |
| 0209 10           | -Од свињи:                                                                                                                                                             |                   |
|                   | --Поткожно свинско сало:                                                                                                                                               |                   |
| 0209 10 11 00     | ---Свежо,разладено, замрзнато,<br>солено или во саламура                                                                                                               | 78.500            |

Стоките од ставот 1 на овој член, корисниците-ре-  
гистрирани производители на преработки од месо ќе ги  
увезуваат без плаќање царина во рамки на утврдените  
количини, од став 1 на овој член во висина од 1/4 од

вкупно употребените сировини во производството,  
фактурираната и наплатена количина на готови произ-  
води во кои како сировина се користени стоките од  
став 1 на овој член во претходната година.

**Член 2**

За остварување на правото од член 1 на оваа одлука  
кон царинската декларација се поднесува:

- Решение од Централен регистар на Република Ма-  
кедонија од кое може да се види дека корисникот е ре-  
гистриран производител на преработки од месо и

- Мислење од Стопанската комора на Република  
Македонија за исполнување на економскиот услов ост-  
варено производство, фактурирана и наплатена коли-  
чина на готови производи во кои како сировина се ко-  
ристени стоките од член 1 став 1 на оваа одлука во  
претходната година.

**Член 3**

Стоката од член 1 на оваа одлука која е ставена во  
слободен промет останува под царински надзор. Ца-  
ринскиот надзор престанува кога престануваат услови-  
те поради кои стоката е ставена во слободен промет со  
намалување на увозните давачки односно со ослободу-  
вање од царинските давачки, кога стоката се извезува  
или уништува, кога стоката е употребена за други цели  
кои не се пропишани во оваа одлука и кога царинските  
давачки се платени.

**Член 4**

Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат  
заклучно со 1.6.2019 година.

**Член 5**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на  
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-  
донија“, а ќе се применува од 1.12.2018 година.

Бр. 44-9647/1  
22 октомври 2018 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3591.

Врз основа на член 32 став 1 од Законот за извршу-  
вање на Буџетот на Република Македонија за 2018 го-  
дина („Службен весник на Република Македонија“, бр.  
196/17), Владата на Република Македонија, на сед-  
ницата, одржана на 22.10.2018 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗ-  
ГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБ-  
ЈЕКТИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА ЗА 2018 ГОДИНА**

1. Во Програмата за изградба, опремување и од-  
ржување на објекти за детска заштита за 2018 година  
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.  
53/2018 и 154/2018), во дел I, став 3 по алинејата 12 се  
додаваат две нови алинеи 13 и 14, кои гласат:

„ - набавка, испорака и монтажа на опрема за детска  
градинка во општина Карпош,  
- набавка, испорака и монтажа на опрема за два об-  
јекти за детска градинка во општина Кавадарци, “.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од  
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-  
лика Македонија“.

Бр. 44-9698/1  
22 октомври 2018 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

3592.

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/17) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.10.2018 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗ-  
ГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА  
ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ДОМОВИ  
ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2018 ГОДИНА**

I. Во Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/18 и 158/18) во делот I во ставот 2, по алинејата 14 се додаваат две нови алинеи 15 и 16, кои гласат:

„ - Изведуваче на градежни работи за реконструкција на Дневен центар за деца со пречки во развој во Општина Македонски Брод

- Набавка, испорака и монтажа на опрема во Дневен центар за деца со пречки во развој во Општина Македонски Брод “.

II. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9699/1                      Претседател на Владата  
22 октомври 2018 година      на Република Македонија,  
Скопје                              **Зоран Заев, с.р.**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ  
РАБОТИ**

3593.

Врз основа на член 29 став (4) од Законот за следење на комуникациите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/18), министерот за внатрешни работи донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА РЕЛЕВАНТНОСТА НА ПОДАТОЦИТЕ СОБРАНИ И ОБРАБОТЕНИ СО ИЗВРШУВАЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ ЗАРАДИ ЗАШТИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА И ОДБРАНАТА НА ДРЖАВАТА И НАЧИНОТ НА НИВНО НИШТЕЊЕ**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на утврдување на релевантноста на податоците собрани и обработени со извршувањето на наредбата за спроведување на мерките за следење на комуникациите заради заштита на интересите на безбедноста и одбраната на државата и начинот на нивно ништење.

**Член 2**

(1) Податоци собрани и обработени со извршувањето на наредбата за спроведување на мерките за следење на комуникациите заради заштита на интересите на безбедноста и одбраната на државата во смисла на овој правилник се:

- содржина на следената комуникација и податоци поврзани со комуникацијата на еднозначен начин;
- само содржина на следената комуникација;
- само податоци поврзани со следената комуникација;
- транскрипти од содржината на следената комуникација, кои можат да бидат во целост (од збор до збор) или сублимирани (со опис на содржината на комуникацијата).

(2) Транскриптите од ставот (1) алинеја 4 на овој член можат да бидат во хартиена или во електронска форма.

(3) Податоците од ставот (1) на овој член добиени со следење на комуникациите во електронска форма, може да се наоѓаат во опремата за следење на комуникациите (LEMF) или да бидат пренесени на било каков друг медиум за чување (ЦД, ДВД и сл) или да бидат пренесени и чувани во било каков друг електронски систем (систем за управување со документи) кој се наоѓа во орган овластен за следење на комуникации и со кој што управува органот овластен за следење на комуникации.

**II. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА РЕЛЕВАНТНОСТА НА ПОДАТОЦИТЕ СОБРАНИ И ОБРАБОТЕНИ СО ИЗВРШУВАЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ**

**Член 3**

Оценка за релевантноста на податоците од членот 2 од овој правилник се врши:

1. за време на спроведување на мерката за следење на комуникациите;
2. за утврдување на потребата дали податоците собрани со спроведување на мерката се од значење за мерката за да се чуваат три години сметано од истекот на времето определено со наредбата за спроведување на мерката за следење на комуникациите;
3. по добивање нова информација која е директно поврзана со податоците за кои сеуште не е истечен законскиот период на чување од три години, заради продолжување на рокот на чување за една година, со можност за повторно продолжување за една година, при што периодот на чување може да се продолжи најмногу за три години.

**Член 4**

(1) Релевантноста на податоците во случај од член 3 точка 1 од овој правилник се цени и одредува од страна на работникот од Управата за безбедност и контраразузнавање (во натамошниот текст: Управата) кој што

работи на случајот и дал иницијатива за доставување предлог за донесување наредба за спроведување мерка за следење на комуникациите, за што изготвува извештај.

(2) Ако од страна на работникот од ставот (1) на овој член се оцени дека податоците се од значење за спроведената мерка, тие се чуваат до истекот на времето определено со наредбата за спроведување на мерката за следење на комуникациите, во согласност со прописите за заштита на лични податоци и класифицирани информации.

(3) Податоците за кои ќе се оцени дека не се релевантни за чување (податоци од приватни, лични разговори), се ништат согласно одредбите од делот III од овој правилник.

#### Член 5

(1) Релевантноста на податоците во случај од член 3 точка 2 од овој правилник, се цени од комисија формирана од страна на министерот за внатрешни работи, на предлог на работникот од Управата кој што работи на случајот и дал иницијатива за доставување предлог за донесување наредба за спроведување мерка за следење на комуникациите.

(2) Ако од страна на комисијата од ставот (1) на овој член се оцени дека податоците се од значење за спроведената мерка, тие се чуваат за период од три години, сметано од истекот на времето определено со наредбата за спроведување на мерката за следење на комуникациите, во согласност со прописите за заштита на лични податоци и класифицирани информации.

(3) Податоците за кои ќе се оцени дека не се релевантни за чување (податоци од приватни, лични разговори), се ништат согласно одредбите од делот III од овој правилник.

#### Член 6

Комисијата од членот 5 од овој правилник е составена од претседател и два члена, вработени во Управата, кои биле или се корисници на податоците од членот 2 од овој правилник, за период од три години.

#### Член 7

Образложен предлог за оценка на релевантноста на податоците се доставува до комисијата од членот 5 од овој правилник од страна на:

- работникот од Управата кој што работи на случајот и дал иницијатива за доставување предлог за донесување наредба за спроведување мерка за следење на комуникациите или
- организациска единица во Управата во чија надлежност е да поднесе предлог за следење на комуникации за спроведување на мерките за следење на комуникациите.

#### Член 8

(1) Релевантноста на податоците се оценува врз основа на следното:

- дали лицето против кое се користи мерката е од безбедносен интерес за државата,
- точноста на информацијата и потврдата на нејзината точност,
- директната поврзаност на информацијата со податоците,
- дали активността е во согласност со индициите заради кои се следат комуникациите,
- доколку се открие активност која не е во согласност со индициите заради кои е иницирана мерката, а сепак со неа се добиваат информации за друга активност која е од безбедносен интерес за државата,
- доколку информацијата може да се користи за иницирање и насочување на кривичната истрага.
- доколку друга организациска единица во рамките на Управата, различна од организациската единица која ја предложила мерката, има интерес од чување на податоците.

(2) Комисијата од членот 5 од овој правилник, предлагачот на мерките за следење на комуникации, како и оперативните работници кои работат со податоците, можат да се раководат и од други основи при проценката и одредувањето на релевантноста на податоците.

#### Член 9

(1) Врз основа на анализата и проценката од членот 8 од овој правилник се донесува позитивна или негативна одлука.

(2) Во одлуката од ставот (1) на овој член се наведуваат основите според кои е извршена оценката и според кои се утврдува релевантноста на податоците, како и причините зошто се бара понатамошно чување на податоците.

(3) Во случај на донесена позитивна одлука, податоците од членот 2 од овој правилник се чуваат на начин и под услови утврдени со закон.

(4) Во случај на донесена негативна одлука, податоците од членот 2 од овој правилник се ништат согласно одредбите од делот III од овој правилник.

#### Член 10

(1) Од страна на комисијата од членот 5 од овој правилник се изготвува попис на релевантни податоци и се доставуваат извештаи до министерот за внатрешни работи и до директорот на Управата најмалку еднаш годишно.

(2) Во случај на донесена позитивна одлука, од страна на комисијата од ставот (1) на овој член се изготвува извештај и се доставува до:

- предлагачот;
- министерот за внатрешни работи;
- директорот на Управата.

(3) Во случај на донесена негативна одлука, од страна на комисијата од ставот (1) на овој член се изготвува извештај и се доставува до субјектите од ставот (2) на овој член и до комисијата од членот 13 од овој правилник.

## Член 11

(1) Во случај од член 3 точка 3 од овој правилник, релевантноста на информацијата и нејзината директна поврзаност со податоците што се чуваат се цени од страна на комисијата од членот 5 од овој правилник, на предлог на работникот од Управата кој што работи на случајот и дал иницијатива за доставување предлог за донесување наредба за спроведување на мерка за следење на комуникациите.

(2) Предлогот од ставот (1) на овој член се доставува во писмена форма најмалку шест месеци пред истекот на времето определено со наредбата за спроведување на мерка за следење на комуникациите до раководителот на организациската единица во Управата, кој најдоцна 48 часа од добивањето го доставува до комисијата од членот 5 од овој правилник.

(3) Кога јавниот обвинител на Република Македонија или судија на Врховниот суд достави во писмена форма предлог за продолжување на периодот на чување на податоците, се постапува согласно одредбите од овој правилник за продолжување на рокот за чување на податоците.

(4) Ако од страна на комисијата од членот 5 од овој правилник се оцени дека информацијата и нејзината директна поврзаност со податоците што се чуваат не е од значење за спроведената мерка, таа се ништи согласно одредбите од делот III од овој правилник.

## Член 12

Продолжувањето на рокот за чување на податоците собрани со спроведување на мерката за следење на комуникациите за една година, со можност за повторно продолжување за наредна година, при што рокот може да се продолжи најмногу за период од три години, согласно закон, се цени од страна на комисијата од членот 5 од овој правилник.

### III. НИШТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ СОБРАНИ И ОБРАБОТЕНИ СО ИЗВРШУВАЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ

## Член 13

Ништењето на податоците од членот 2 од овој правилник се врши од комисија формирана од страна на министерот за внатрешни работи.

## Член 14

(1) Комисијата од членот 13 од овој правилник, се формира најдоцна пет работни денови сметано од денот на добивање на предлог за нејзино формирање.

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член е составена од претседател и два члена, работници од Управата, кои работат на спроведување на мерка за следење на комуникации (овластени предлагачи).

(3) Комисијата од ставот (1) на овој член се формира за период од една година.

(4) Претседателот и членовите на комисијата од ставот (1) на овој член не можат да бидат членови на комисијата од членот 5 од овој правилник, кои одлучувале за релевантноста на податоците.

## Член 15

Комисијата од членот 13 од овој правилник ништењето на податоците и сите материјали во врска со извршувањето на наредбата за спроведување на мерките за следење на комуникациите го врши под надзор на судија од Врховниот суд на Република Македонија, одреден со внатрешниот распоред на судот за издавање наредби, на начин и под услови утврдени со закон.

## Член 16

Ништењето се врши врз основа на извештајот од член 4 од овој правилник и извештаите од член 10 од овој правилник, во согласност со прописите за заштита на личните податоци и класифицирани информации.

## Член 17

(1) Податоците во електронска форма кои се наоѓаат во соодветна електронска опрема, се ништат со бришење од соодветните физички и логички локации на кои се наоѓаат, со користење (со посредство) на соодветен интерфејс и програмска поддршка кои во опремата ги вградил производителот.

(2) Ништењето може да се врши преку работна станица или преку друг соодветен терминал поврзан со опремата или вграден во опремата од страна на производителот.

(3) Комисијата од членот 13 од овој правилник не може да има или да побара друг директен или индиректен пристап до физичката или логичката локација каде што се наоѓаат податоците во соодветната електронска опрема.

## Член 18

(1) Во електронската опрема останува електронски запис (лог) за тоа кои податоци се избришани, кога се избришани, кој го извршил бришењето и по кој основ е извршено бришењето.

(2) Ако техничките можности тоа го дозволуваат, во електронскиот запис се зачувува и евиденцискиот број на податокот кој е избришан.

## Член 19

(1) Податоците во електронска форма кои се наоѓаат на преносни медиуми, се ништат со физичко уништување на носителот на податоците вграден во преносниот медиум.

(2) Во зависност од конструкциската сложеност, медиумот може да се расклопи на неговите составни делови (хард диск или УСБ) и да се уништи оној дел на кој се наоѓаат податоците, на начин кој ќе оневозможи повторно составување или склопување на медиумот или ќе остави можност за реставрирање и употреба на ништените податоци.



## Член 20

Податоците во хартиена форма се ништат со помош на машини за сечење односно ситнење на хартија на начин што ќе се оневозможи иситнетите делови повторно да се состават во целина од која ќе биде возможно да се прочитаат податоците.

## Член 21

(1) За извршеното ништење од страна на комисијата од членот 13 од овој правилник се составува записник во кој се регистрира само бројот на судската наредба.

(2) Записникот од ставот (1) на овој член се изготвува во два примерока (по еден примерок за судот и за подносителот на барањето за следење на комуникациите) и се чува 10 години.

## IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

## Член 22

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за следење на комуникациите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/18).

Бр. 13.1.1 – 86875/1  
29 октомври 2018 година  
Скопје

Министер  
за внатрешни работи,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

3594.

Врз основа на член 18, став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16 и 142/16), Министерството за правда на ден 26 октомври 2018 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ

1. На нотарот Златко Николовски, со службено седиште за подрачјето на основните судови на градот Скопје, му престанува службата на нотар поради навршени 64 години возраст.

2. Решението влегува во сила на ден 26.10.2018 година.

## Образложение

Со решение на министерот за правда бр. 04-509/1 од 23.2.1998 година, врз основа на Првиот конкурс за именување на нотари, лицето Златко Николовски е именуван за нотар на подрачјето на основните судови на градот Скопје. Нотарот Златко Николовски од Скопје, роден на 26.10.1954 година, на ден 26.10.2018 година навршува 64 години возраст, поради што ги исполнува условите за престанок на службата на нотарот.

Согласно наведеното а врз основа на член 18 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16 и 142/16), Министерството за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр. 09-5013/1  
26 октомври 2018 година  
Скопје

Министер за правда,  
д-р **Рената Дескоска, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И  
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3595.

Врз основа на член 56 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18), министерот за труд и социјална политика, донесе

ПРАВИЛНИК  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-  
ЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА  
ПРИХОДИТЕ, ИМОТОТ И ИМОТНИТЕ ПРАВА  
НА ДОМАЌИНСТВОТО, ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА  
НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО И ПОТРЕБНАТА ДО-  
КУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И КОРИС-  
ТЕЊЕ НА ПРАВОТО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА  
ПОМОШ

## Член 1

Во Правилникот за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права на домаќинството, определувањето на носителот на правото и потребната документација за остварување и користење на правото на социјална парична помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/13, 126/13, 11/15, 25/15, 77/15, 163/15, 13/16 и 72/18), во член 2 во ставот 3 по точката 15 се додава нова точка 16, која гласи:

„16. надоместок остварен по основ на договор за реализација на практична обука на ученик, склучен со работодавач.“

## Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-10717/1  
17 октомври 2018 година  
Скопје

Министер за труд  
и социјална политика,  
**Мила Царовска, с.р.**

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И  
ВЕТЕРИНАРСТВО

3596.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

## Член 1

Во Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 216/16, 95/17, 118/17, 138/17, 79/18, 101/18, 124/18, 159/18, 177/18 и 190/18), во Прилогот Делот 4 се заменува со нов Дел 4, кој е составен дел на ова решение.

## Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1733/9  
26 октомври 2018 година  
Скопје

Агенција за храна  
и ветеринарство  
Директор,  
Зоран Атанасов, с.р.

## Прилог

## Дел 4

## 1. Италија

Следните области во Италија:  
Сите области на Сардинија.

## 2. Република Чешка

Регионот Zlin.

## 3. Романија

Следните области во Романија:  
- Регионот Satu-Mare;  
- Регионот Teleorman;

- Регионот Giurgiu;
- Регионот Tulcea;
- Регионот Costanta;
- Регионот Bihor;
- Регионот Galati;
- Регионот Ialomita;
- Регионот Calarasi;
- Регионот Ilfov;
- Регионот Salaj;
- Регионот Buzau;
- Регионот Maramures;
- Регионот Braila.

## 4. Унгарија

Следните области во Унгарија:

- Регионот Heves;
- Регионот Szabolcs-Szatmar-Bereg;
- Регионот Borsod-Abaúj-Zemplén.

## 5. Бугарија

Следните области во Бугарија:

- Регионот Varna;
- Регионот Silistra.

## 6. Белгија

Следните области во Белгија:

- Регионот Luxemburg.

3597.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЊУКАСТЕЛСКА БОЛЕСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА**

## Член 1

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Вастрa Готаландс/Västra Götalands во Кралството Шведска.

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува на следните пратки:

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви (ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за: размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени од живина,

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:

- живина,

- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,

- домашни миленици во придружба на сопственикот,

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,

- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и

- гулаби-писмоноски внесени на територијата на Република Македонија од соседни трети земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени,

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,

5) производи од јајца од живина и пернат дивеч,

6) семе за вештачко осеменување од живина и пернат дивеч,

7) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,

8) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч и

9) нуспроизводи од живина и пернат дивеч.

#### Член 2

(1) По исклучок од член 1 став (2) точка 5) од ова решение, може да се увезуваат производи од јајца од живина и пернат дивеч, и тоа:

1) цело јајце доколку било подложено на еден од следните третмани:

- 42 минути на температура од 55°C во средината на производот,

- 27 минути на температура од 57°C во средината на производот или

- 12 минути на температура од 59°C во средината на производот,

2) течна белка од јајце доколку била подложена на еден од следните третмани:

- 38 минути на температура од 55°C во средината на производот,

- 17 минути на температура од 57°C во средината на производот или

- 5 минути на температура од 59°C во средината на производот,

3) жолчка со 10% сол доколку била подложена 3 минути на температура од 55°C во средината на производот и

4) белка во прав доколку била подложена 50 часа и 24 минути на температура од 57°C во средината на производот.

(2) По исклучок од член 1 став (2) точка 8) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч, доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- 39,8 секунди на температура од 65°C во средината на производот,

- 3,6 секунди на температура од 70°C во средината на производот,

- 0,5 секунди на температура од 74°C во средината на производот или

- 0,03 секунди на температура од 80°C во средината на производот.

(3) По исклучок од член 1 став (2) точка 9) од ова решение, може да се увезуваат одредени нуспроизводи од живина и пернат дивеч, и тоа:

1) нуспроизводи од живина и пернат дивеч различни од брашно од пердуви и брашно од живина, наменети за исхрана на животни, земјоделска или индустриска употреба, доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- влажен термички третман на температура од 65°C во времетраење од 30 минути или

- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест,

2) пердуви и подпердуви доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- фабрички измиени и третирали со топла пара на 100°C во период од најмалку 30 минути,

- фумигација со формалин (10% формалдехид) во период од 8 часа,

- ирадијација со доза од 20 килогреј (kGy) или

- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест,

3) брашно од пердуви и брашно од живина доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- влажен термички третман на температура од 118°C во времетраење од најмалку 40 минути,

- постојан третман под притисок од најмалку 3,79 бара (bar) добиен со заситена пара од најмалку 122°C во времетраење од најмалку 15 минути или

- алтернативен процес на топење кој обезбедува температура во внатрешноста на производот од 74°C во времетраење од најмалку 280 секунди и

4) трофеи од пернат дивеч доколку се подложени на третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест.

#### Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3503/1  
26 октомври 2018 година  
Скопје

Агенција за храна  
и ветеринарство  
Директор,  
**Зоран Атанасов, с.р.**



*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

ISSN 0354-1622



2018197